

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СЗПМ

Со домаќинско работење е остварено и повеќе од планираното

Калина С. Андонова

Со цел да се направи анализа на оствареното во деветте месеци од 2015 година, на 20 октомври се одржа четвртата седница на извршниот одбор на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија. На седницата, покрај членовите на ИО, присуствуваа: Бесник Поцеста, потпретседател на собрание на СЗПМ, Митре Стојановски, претседател на надзорниот одбор на СЗПМ и Здравко Петковски, претседател на комисијата за спорт и рекреација.

На седницата беше поднесена информација за резултатите од јавната расправа по предлогот за измени во статутот на СЗПМ. Истата е завршена и сите предлози и дополнувања ќе ѝ бидат дадени на разгледување на комисијата за статутарни прашања. Информацијата ја поднесе Станка Трајкова, секретарка на ИО на СЗПМ, а во дискусијата учествуваа: Димитрија Богатиноски, Горѓи Серафимов, Горге Андонов, м-р Илија Адамоски, Ристо Франгов, Ристо Трајкоски, Салтир Каровски, Данче Даскаловска, Јордан Костадинов, д-р Крсто Ангеловски и д-р Мирко Макрешански. Се заклучи предлогот за статутарните измени да биде усвоен на седницата на собрание на СЗПМ, во втората половина на декември 2015 година, при што ќе бидат предложени препораки за измени и дополнувања на статутите на здруженијата на пензионерите-членки на СЗПМ.



Во дискусијата учествуваа: Димитрија Богатиноски, Горѓи Серафимов, Горге Андонов, м-р Илија Адамоски, Ристо Франгов, Ристо Трајкоски, Салтир Каровски, Данче Даскаловска, Јордан Костадинов, д-р Крсто Ангеловски и д-р Мирко Макрешански. За успешното финансиско работење на Сојузот во периодот од 1 јануари до 30 септември 2015 година, извештај поднесе главниот сметководител на СЗПМ, Перо Андреевски. По дискусиите на повеќемина, како и по извештајот на претседателот на надзорниот одбор, Митре Стојановски,

Јавната расправа по предлогот за измени во статутот на СЗПМ е завршена и сите предлози и дополнувања ќе ѝ бидат дадени на разгледување на комисијата за статутарни прашања, а потоа ќе бидат усвоени од собрание во декември

се заклучи дека Сојузот во назначениот период работел рационално, домаќински и според планот, дури во одредени ставки има и заштеда, а така ќе продолжи да работи и до крајот

на годината.

На седницата беа поднесени извештаи и за престојот на нашата делегација на 15-от Меѓународен фестивал за трета животна доба во Љуб-

љана, Словенија, како и за настапите на културно-уметничките друштва на ЗП-Радовиш и Конче и на ЗП-Македонска Каменица. Извршниот одбор беше информиран дека и оваа година двете пензионерски здруженија ја претставија Македонија во најубаво светло, истакна шефот на делегацијата, Јордан Костадинов, член на ИО на СЗПМ. Исто така, членовите беа информирани дека со особен успех бил примен и рефератот „Како до активно стареење“, кој на меѓународната конференција во рамките на Фестивалот го поднесе претседателот Драги Аргировски. Тој информира дека од сите земји присутни на оваа европска манифестација е прифатена неговата иницијатива Европската регионална ревија на песни и ора „Скопје 2016“, под покровителство на европатеникот Иво Вајгл а по повод 70 години од пензионерското организирање во Македонија, да се одржи во Македонија наредната година. Претседателот Аргировски информира и дека сите трошоци на СЗПМ за учество на конференцијата и на фестивалот се покриени од ЕУ и од ЗДУС.

На седницата, според извештајот на Здравко Петковски, 20-тите јубилејни пензионерски спортски натпревари, одржани во септември 2015 година во Скопје, беа оценети како најуспешни досега. На седницата беа донесени и неколку одлуки за непречена работа на Сојузот и неговите тела и органи.

ЗП-КУМАНОВО

Втора мултиетничка средба на Глажња во општината Липково

Мирко Макрешански

ЗП-Куманово и разгранокот на пензионерите од Липково, на 3 октомври годинава, ја организираа втората традиционална мултиетничка средба на која учествуваа стотина пензионери од Куманово и од селата Умин Дол, Љубодрог, Ново Село, Бедиње, Матејче, Липково, Слупчане и Старо Нагоричане. На средбата присуствуваа и Бесник Поцеста, потпретседателот на собрание на СЗПМ, Спирко Николовски и Љубица Кузмановска, претседателот и потпретседателот на ЗП-Куманово и Неџати Османи, секретарот на општината Липково, како и делегатите во СЗПМ од Куманово, Мирко Макрешански и Хуљуси Салиу.

Според утврдената програма, најпрвин беа посетени месната заедница и пензионерскиот клуб во Липково, а потоа во училиштето беше организирана работна средба, која што ја отвори Исмаил Ганиу од разгранокот. Пензионерите и присутните ги поздравил претседателот Назим Емини, а во поздравите се вклучи и Хуљуси Салиу, истакнувајќи ја потребата од соживот и меѓугенерациска соработка.

Пред пензионерите зборувааше и потпретседателот на собрание на СЗПМ, Бесник Поцеста, кој на присутните им ги пренесе топлиите поздравии од претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски и заложбите на сојузот за подобар стандард на пензионерите на сите полиња, а особено на подобрувањето на меѓугенерациската соработка, активното стареење и соживотот.

Моето присуство меѓу вас е потврда за ова што го реков. Ве гледам со задоволство заедно седнати едни до други како вистински пријатели. Јас ги пратам вашите активности преку вашето списание „Пензионерски информатор“ и дури му напишав и писмо на претседателот Николовски во кое ја пофалив работата на сите органи и тела во здружението, а особено на полето на соживотот. И сега велам: вие сте најдобри меѓу најдобрите здруженија. Ви посакувам многу здравје и многу вакви средби - заврши видно возбужден и со многу емоции потпретседателот Поцеста.

Претседателот на ЗП-Куманово, Спирко Николовски, се заблагодари на убавите зборови и пораки, за високи-

те оцени за организација на средбата и вети дека така ќе биде и во иднина, а секретарот на општината Липково ги поздравил раководствата на пензионерите и ги запозна со природните вредности и можности на општината.

Средбата ја поздравил и Алириза Рамадани и Зекир Исени, пензионери од Матејче и Липково. Потоа беше разгледана водната акумулација Глажња, а дружењето продолжи во ресторанот „Кодра“ на Липковско Езеро.

Првото оро го поведе Тевиде Иљази со музичка придружба на Коста Косе.

Во Клубот на пензионерите, уште од раните утрински часови ЗП-Куманово и Здружението за дијабетес од Куманово организираа мерење на шеќер во крвта за пензионерите и за граѓаните, каде што и овој пат акцијата ја изведеа Драган Гачевиќ и м-р фармацевт Расим Арифи. Притоа се делеа летоци и прирачници за дијабетес на македонски и на албански јазик.



ЗП-Куманово е убав пример за соживот. Вашето мултиетничко здружение е едно од најдобрите во сè. Ви посакувам многу здравје и многу вакви средби, рече видно возбужден и со многу емоции потпретседателот Поцеста

ЗП-БИТОЛА

Одбележан Денот на здружението



Добре Тодоровски

Здружението на пензионери од Битола со пригоди-ни свечености го одбележа 15 октомври, Денот на пензионерите од овој град. На главната прослава прису-ствуваше и делегација од збратимениот град Врање, од соседна Србија.

По приемот и кратката средба со делегацијата на пензионери од Врање, заедничката прослава се одр-жа во ресторанот „Папараци“.

На почетокот на прославата, претседателката на Здружението на пензионери од Врање, Мирослава Трајковиќ, одржа краток и пригоден говор.

- Искреното добредојде во годините наназад што ни го приредувате и незаборавниот престој во преуба-вата Битола прават секогаш кога ќе се сетам на брат-ските односи со вас солизи на очи да ми надојдат. Вак-вовото чувство го пренесувам секаде каде што прису-ствувам на поважни состаноци во нашата земја и во странство, затоа што сметам дека ние сме вистински



Ние сме пример за генерациите кои доаѓаат, за да знаат како се работи кога се сака да се смали јазот на не-познавање едни со други. Пензионе-рите од Врање се секогаш добредојдени, не само на одбележу-вање на нашите и нивните значајни датуми, ами секогаш кога ќе навра-тат во Битола, истакна претседателот на ЗП-Битола, Томе Илиовски

пример за соработка на две пензионерски организа-ции, на два збратимени народи – истакна, меѓу друго-то, претседателката на пензионерите од Врање, Ми-рослава Трајковиќ.

Таа, по повод Денот на ЗП-Битола, на претсedale-лот на битолските пензионери му подари уметничка слика со тематика на природните убавини на Власин-ско Езеро.

-Длабоко сум убеден дека ова е еден од начините за создавање мостови на вистинско пријателство ме-ѓу нашите организации. Нека ваквиот однос остане ка-ко пример за генерациите кои доаѓаат, за да знаат ка-ко се работи кога се сака да се смали јазот на непоз-навање едни со други. Пензионерите од Врање се се-когаш добредојдени, не само на одбележување на на-шите и нивните значајни датуми, ами секогаш кога ќе навратат во Битола - истакна претседателот на битол-ските пензионери, Томе Илиовски.

Поводот на одбележување на денот беше искорис-тен на најдобрите спортисти кои освоија едно од пр-вите три места на последните републички спортски нат-превари да им се врачат благодарници од страна на Здружението.

Вториот ден, заедно со своите домаќини, делега-цијата на пензионери од Врање времето го искористи за прошетка низ градот и запознавање на културно-историските знаменитости.

ЗП-СТРУГА



Одбележана 15-годишнината од постоењето на Активот на пензионерки

Крсте Спасески

По повод 15 години од постоењето на Активот на пензионерки при ЗП-Струга, де-новиве во хотелот „Бисер“ во Струга беше организирана средба на пензионерките од ова здружение. На средбата учествуваа околу 350 пензионерки од ЗП-Кичево, ЗП-Демир Хисар, ЗП-Битола, ЗП-Кавадарци, ЗП-Ресен, ЗП-Велес, ЗП-Крушево, ЗП-Охрид и Дебрга и домаќинот ЗП-Струга. Средба-та, која имаше културно-забавен карактер, започна со посета на манастирскиот комп-лекс Каишта и со пиење на заедничкото утринско кафе на терасата од хотелот, од каде што се простира неповторлива гле-тка на Охридско Езеро, со поглед на источ-

ното крајбрежје под падините на планина-та Галичица. По кусото поздравување и до-бредојде од домаќините, свеченото друга-рување во ресторанската сала започна со поздравни обраќања.

Прва добредојде и пријатна забава на пензионерките им посака претседателка-та на Активот на пензионерки на ЗП-Стру-га, Елисавета Лазареска, која кусо се освр-на на 15-годишното постоење на Активот на пензионерки.

Од името на ЗП-Струга присутните ги поздрави претседателот на здружението, Милорад Трпоски, кој, меѓу другото, истак-на дека Активот на пензионерки е многу успешен во својата работа и има целосна поддршка во неговите активности од ор-

ганите на здружението. Притоа истакна де-ка тоа ќе го чинат и во наредниот период.

Присутните на средбата на активите на пензионерки од споменатите пензионер-ски здруженија со пригодни зборови ги поз-драви и претседателот на СЗПМ, Драги Ар-гироски, кој рече дека секоја ваква мани-фестација е за поздравување. Тој истакна дека треба да се дружат и да ги слават сво-ите успеси и постигања, дека го заслужи-ваат тоа бидејќи имаат резултати во работа-та. И со ова масовно славење се афир-мираат како голема асоцијација која е при-сутна во сите пори на општественото жи-веење. Ваквите средби, средбите во при-рода и излетите, имаат цел низ дружење да се создаваат нови пријателства, а сето



Треба да се дружиме и да ги славиме нашите успеси и пости-гања, бидејќи имаме резултати во работата. И со ова денешно масовно славење се афирмира-ме како голема асоцијација, ко-ја е присутна во сите пори на општественото живеење, истакна Аргировски

тоа придонесува за активно стареење, што е примарна цел на сите.

Посакувајќи им пријатна забава, прет-седателот Аргироски на Активот на пензи-онерки на ЗП-Струга им посака успешно да организираат уште многу вакви сред-би на пријателство, по разни поводи.

ЗП-ЛОЗОВО

Незаборавна средба на верскиот празник Петковден

Општинското здружение на пензионерите од Ло-зово, по повод верскиот празник Параскева - Пе-тковден, на 27 октомври, беше домаќин на пове-ќе здруженија на пензионери, кои заедно со мес-ното население во црквата „Петковица“ го одбеле-жаа овој голем ден, кој беше убав, сончев и праз-ничен.

Откако се проследија верските обичаи во црков-ниот храм, честитки за празникот од месното насе-ление и гостите упати претседателката на ЗП-Лозо-во, Марија Монеvsка. Таа им посака топло добре-дојде на претставниците на СЗПМ, на пензионери-те на ЗП-Свети Николе, ЗП-Велес, ЗП-Кратово, ЗП-Крива Паланка, ЗП-Радовиш и Конче, ЗП-Македон-ска Каменица, ЗП-Неготино, ЗП-Демир Капија, ЗП-Бутел, на Здружението на трудови инвалиди од Све-ти Николе, на Здружението на трудови инвалиди од Велес, како и на генералниот спонзор „Зегин“.

На присутните им се обрати и секретарката на ИО на СЗПМ, Станка Трајкова, која им го честита празникот на сите, а во своето обраќање особен осврт даде за поволностите што ги имаат и оние што допрва ќе следуваат за пензионерите во Македонија. За сеќавање на овој прекрасен праз-ник, за сеќавање на Лозово, претседателката Мари-ја Монеvsка на Станка Трајковска и ѝ го подари романот „За тебе моја мала Мон!“ од Љубинка Хри-стова од Лозово, издаден посмртно.

Потоа многубројните гости беа послужени со цр-ковен ручек, вкусно македонско гравче. Но најсреќ-ни беа пензионерите од ЗП-Велес, бидејќи според верските обичаи за празникот е потребен кум, а ЗП-Велес се јави за кумство за наредната година.

За доброто расположение придонесе и музич-ката група „Четири плус еден“ од Лозово, која ги крена на нозе сите пензионери. **М.М.**



Кумановските пензионери на „7-ми Бајловски средби“



Славица Ламбаша

Петти октомври 2015 година, убав сончев есенски ден, како порачан за одржување на седмата по ред манифестација во селото Бај-ловце, сместено по пазувите на Козјанијата. КУД „Фоко Симоновски“ при ЗП-Куманово на оваа традиционална средба учествува веќе не-колку години по ред и стана препознатлив ка-ко верен чувар на корените, на традицијата и како продолжувач на изворниот фолклор. По-крај тоа, целта на оваа средба е и да се посети стариот крај, луѓето да се видат со роднините и пријателите, да се присетат на деновите кога живееле тука.

Свеченото отворање започна во 11 часот,

со обраќање на претседателот на здружени-то „Козјанија во срцето“, Зоран Бојковски. Тој ги поздрави присутните и изрази задоволство што секоја година манифестацијата е се пома-совно посетена. Програмата започна со учи-дравната песна на учениците од основното учи-лиште во селото Бајловце. Актерот од штипски-от театар, Страшко Милошевски, со потекло од бајловскиот крај, се претстави со „Македон-ски духовни посланија“ и остави силен впеча-ток на публиката. Потоа следувааше колажна програма на КУД „Фоко Симоновски“ од ЗП-Куманово. Фолклористите го играа сплетот „Ку-мановско поле“, облечени во коларитна на-родна носија и пееја песни од кумановскиот крај, во придружба на оркестарот. Богатото тра-

На оваа средба, покрај културно-уметничкиот дел, организаторот имаше подготвено и повеќе други содржини: фрлање камен од рамо во далечина, најбрзо пиење пиво и скок во далечина, за кои се пријавија голем број присутни од машки пол, а имаше и натпревар во подготвување баница

диционално наследство од овој крај, пренесе-но изворно од веселите и насмеани пензионе-ри, беше одиграно без грешка и ја одушеви многубројната публика, а Богољуб Манолџов-ски ја испеа познатата македонска песна „Лич-на Јовано“.

Настапот на Нада Булатовиќ и Новко Петру-шевски со хумореската „Пензионери“ беше полн погодок за присутните, се смееја од срце и аплаудираа. Автор на текстот е Новко Петру-шевски, а во него се зборува за настан од се-којдневниот живот на една обична македон-ска пензионерска двојка.

Богатата културно-уметничка програма про-должи со настап на КУД „Фолклористи“ од Кри-ва Паланка, кое се претстави со сплетот „Коз-јачко-Бајловска свадба“. На оваа средба, по-крај културно-уметничкиот дел, организаторот имаше подготвено и повеќе други содржини: фрлање камен од рамо во далечина, најбрзо пиење пиво и скок во далечина, за кои се при-јавија голем број присутни од машки пол, а има-ше и натпревар во подготвување баница. Жи-ри-комисијата имаше тешка задача да одлучи која баница да ја прогласи за најдобра, бидеј-ки сите беа добри. Веселото расположение про-должи со песни и ора.

ЗП-БУТЕЛ

Плакета за здружението

По повод десетгодишниот јубилеј на општина-та Бутел, градоначалникот Петре Латиновски на Здружението на пензионери кое го носи името на општината му додели плакета, која на свечената прослава на 21 октомври, во Домот на АРМ во Скопје му ја врати на претседателот на ЗП-Бутел, Љупчо Димовски. Притоа градоначалникот го иска-жа задоволството од меѓусебната соработка и им оодаде признание на пензионерите за постигна-тите успеси во остварувањето на програмските задачи и придонесеот во развојот на општината.

Пријатно изненаден и задоволен, претсedale-лот на ЗП-Бутел, Љупчо Димовски, се заблагада-ри и притоа истакна дека особено му е драго што резултатите од нивната работа се забележани и од градоначалникот и од општината, а за призна-нието рече дека претставува поттик за нови за-лагања и успеси на раководството и на членство-то во целина.

Јубилејот на општината се совпаѓа со 5-годиш-ниот јубилеј што Здру-жението ќе го одбеле-жи достоинствено и со многу активности на 13 декември. Модели-рањето на програмата според интересот и вкусовите на припад-ниците на Здружени-ето оваа година се пока-жа мошне полезно, та-ка што туристичко-ре-креативните активнос-ти се најзастапени, а членството е задовол-но со содржината и из-борот на дестинации-те. Претседателот Ди-мовски наброја 18 ек-скурзии и излети кои оставиле незаборавен

впечаток кај посетителите, а особено го издвои им-пресианото патување што беше остварено во тури-стичкиот комплекс Власинско Езеро во Република Србија. Тој вели дека динамиката во остварување-то на екскурзиите, главно, е сообразена со датуми-те кои ги означуваат настаните или ги поврзуваат местото на посетата за некако културно-историско или религиско обележје.

Сепак, Здружението најголеми успеси бележи во создавањето простор и поволни услови за дру-жење и искажување на културно-забавните и на спортско-рекреативните активности. Во тој однос се реализира и настојувањето секој разгранок да има свој клуб, а ваквата интенција станува прак-тика благодарение на интензивната соработка со локалната самоуправа, со чија помош Здру-жението за неполни две години отвори пет пензи-онерски клуба, а на повидок е отворање ново пен-зионерско катче во разгранокот Радишани.

Исто така, Здружението остварува примерна соработка со СЗП на град Скопје и поширо-ко, а особено со СЗПМ, кој годинавана на ЗП-Бутел му ја довери улога-та домаќин и на пензи-онерската спортска олимпијада. Сите овие и други активности и постигнувања на Здру-жението се резултат на планската и зголемено ангажирање на рако-водството, а сè со цел да се збогати секојде-нието на пензионери-те, да им се обезбеди повквалитетен живот и, секако, поздраво и по-активно стареење. **М.Димовски**



ЗП-ЧАИР

Мал шаховски турнир

Васил Пачемски

Во просториите на Клубот на пензи-онери во пензионерскиот дом „Лика Чо-пова“ во населбата Топанско Поле, на 30 октомври, се одржа натпревар на вљу-бениците во древната игра на шеесет и четири полиња. На натпреварот, покрај домаќините, ЗП-Чаир, учествуваа пензи-онерите-шахисти од здруженијата Гази Баба, Солидарност-Аеродром, Кисела Вода, Бутел и Шuto Оризари, со кои се ос-тварува плодна соработка и наизменич-ни меѓусебни посети. Гостите ги поздра-ви, им посака добредојде и зборувааше за значењето на натпреварот Тодор Или-ев, претседател на комисијата за спорт и култура при здружението. Натпреварот го прогласи за отворен претседателот на ИО на ЗП-Чаир, Ментор Коку.

- Нашите услови овде се многу скромни, но и покрај тоа прифативме овој натпревар да се одржи кај нас. Ние сакаме да се дружиме, сакаме да со-работуваме со сите здруженија и да придонесеме пензионерите да се за-познаат и да другаруваат. Верувам де-

ка натпреварот ќе тече нормално, не е битно кој ќе биде прв, битно е да се дру-жиме, да понесете добри впечатоци и сакам од овде да излезете барем со еден пријател повеќе - истакна Коку.

На турнирот пензионерите играа со голема страст и си ги одмерија си-лите, но за нив најважно од сè беше меѓусебното другарување, а не осво-еното место. Домаќините се покажаа како добри организатори, ги почести-ја гостите со кафе и со сок, а за време на кратката пауза им поделија и мала закуска. Натпреварот предизвика го-лем интерес кај присутните пензионе-ри кои навиваа за своите фаворити.

На крајот беа прогласени првите три места: првото место го зазедоа ша-хистите од ЗП-Чаир, второто го поде-лија пензионерите-шахисти од ЗП-Ки-села Вода и Солидарност-Аеродром, а третото место го освоија шахистите од ЗП-Гази Баба. Натпреварот покажа дека што почесто треба да се организи-раат вакви дружења и натпревари, ме-ѓу другото и за јакнење на соживотот меѓу популацијата од третата доба.



ЗП-КОЧАНИ

Драги Гацев - најдобар пензионер-стрелец во Македонија



На 20-тите јубилејни републички пензионерски спортски нат-превари, кои на 4 септември се одржаа во Скопје, во организаци-ја на СЗПМ, настапи и спортската екипа од ЗП-Кочани. Стрелците Коста Стојанов, Стојан Андонов, Драги Гацев и Ѓорѓи Јосифов во екипна конкуренција го освоија првото место и станаа носители на затен медал. За најдобар стрелец беше прогласен Драги Гацев, кој освои најмногу поени во динава на јубилејните спортски натпрева-ри станавме прваци. Воедно, со 150 круга го соборивме државни-от рекорд, кој минатата година изнесуваше 141 круг. Екипата со ко-ја настапувам е компактна, заедно тренираме и се дружиме, а за подготовка имаме одлични услови и особена поддршка од претсе-дателот на ЗП-Кочани, Ѓорѓи Серафимов. Пехарот за најдобар стре-лец во Македонија, што ми беше доделен на пензионерската олим-пијада, е уште едно признание за мене и за трудот што го вложив на тренинзите - истакнува Драги Гацев.

К. Герасимов

ЗП-ВЕВЧАНИ

Промоција на „Патот до врвот“ од Лефтер Манче



Таска Гавровска

На 29 септември, во Музејот на македонската борба беше промовирана автобиографската книга на д-р Лефтер Манче, „Патот до врвот“, во издание на книгоиздателството „Матица Македонска“. Со интереси внимание, што се претворија во задоволство, присутните го следеа искажувањето на авторот за неговиот богати и исполнет живот прераскажан од него во книгата која започнува со зборовите, „Јас сум Македонец, по род и народност, кого судбината го претвори во светски патник да го бара своето спасение, како и десетици илјади мои сонародници. Роден сум во селото Загоричани, близу Костур, во септември 1935 година“.

Доктор Лефтер Манче со својата автобиографија, издадена во годината на неговиот 80-ти роденден, ја раскажува вистинската приказна за многумилјадната бегалска колона македонски деца откорнати од своите огништа, стреи и олтар, на патот кон „место под Сонцето“, секогаш далеч-

но, но и блиско. Во таа босонога бегалска колона и тој е дете со пеплосано детство, недомиловано од мајчината рака, со лузни во душата по загубените браќа, сестри, родители, роднини и блиски... Животот го однел во бегалските домини во Унгарија, каде што завршува Факултет за физичка култура, а веднаш потоа и Медицински факултет. Од Унгарија, која како и на многу други деца-бегалци од Граѓанската војна во Грција, заминува во Канада. И таму тој ја бара својата животна патека. Во Отава станува член на Кралскиот колеџ на хирурзи во Канада, а подоцна отвора и своја приватна клиника за естетска хирургија. Тој ги продолжува своите врски со Унгарија на професионален и на семеен план, патува по светот, пишува научни статии и книги од областа на естетската хирургија, потврдувајќи го соупорна и успешна работа своето професионално и лично реноме. Иако пензионер, тој сè уште е активен и сè почесто патува во својата Македонија, но и сиот свет го чувствува како свој дом. Доктор Манче е македонски патриот, хуманист, научник, кој се издигнал на светско рамниште, но кој постојано копнее по своите корени, гордејќи се со својата татковина на која ѝ помага и ја поддржува секогаш кога е потребно, на јавен, политички и на научен план. Македонија е непрестајно на неговите животни патеки и е вткаена во неговите професионални врвици. Д-р Манче во својата книга ја раскажува приказната на детето Македонец, кој со силата на духот, упорноста, истрајноста и работливоста успева да се искочи на врвот.

На презентацијата на книгата на д-р Манче, меѓу многуте гости, присуствуваа и амбасадорот на Унгарија и други видни личности, негови роднини, пријатели и почитувачи, меѓу кои се чувствуваше почит и признание кон нашиот македонски доктор Лефтер Манче, кој сега, во својата трета доба, со своите сонародници ги споделува плодите на својот исполнет живот.

ЗП-ДЕБАР И ЦЕНТАР ЖУПА



Дебарските пензионери во посета на Центар Жупа

Група пензионери од Дебар ја посетија општината Центар Жупа, каде што во Клубот на пензионерите имаа средба со градоначалникот Аријан Ибраим. Во поздравниот збор градоначалникот рече дека пензионерите секогаш се добредојдени во локалната самоуправа. Притоа тој ја истакна добрата соработка со Клубот на пензионерите кој, инаку, е сместен во објектот на самата општина. Потоа зборувааше за значењето на средбите и заедничкото здружение на пензионерите на Дебар и Центар Жупа, бидејќи на тој начин подобро се запознаваат и соработуваат меѓу себе. Отворањето на Клубот на пензионерите е од големо значење поради фактот што сега највозрасните жители на општината имаат услови за организирано дружење и рекреација во слободното време.

Секретарот на ЗП-Дебар и Центар Жупа, Мухамед Хиса, говореше за активностите на здружението. Според него, над 2.000 пензионери од двете општини, покрај свое здружение, сега имаат и свои пензионерски клубови каде што ги спроведуваат своите активности. Тој пред

пензионерите од двете општини рече дека активностите се многубројни и ги задоволуваат потребите на сите членови. Претседателот на пензионерскиот клуб во Центар Жупа, Афирим Бекировски, истакна дека општината им дава силна поддршка на пензионерите. Според него, над 400 пензионери во оваа рурална средина имаат одлични услови за дружење и активности.

Групата пензионери од Дебар, придружувани од претставници на Центар Жупа, ја посетија спомен-куќата на родителите на основачот на современа Турција, Мустафа Кемал Ататурк, во селото Коџаџик, каде што живеел таткото на Ататурк, Риза Ефенди.

Според претседателот на ЗП-Дебар и Центар Жупа, Цавит Карпузи, третата доба бара повеќе меѓусебни контакти, но и екскурзии и посети на околните општини и пошироко. Од тие причини, здружението посветува големо внимание на соработката со локалната самоуправа.

В.Садику

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Средба за поголема безбедност на пензионерите во сообраќајот

Со оглед на фактот што пензионерите се специфична категорија како учесници во сообраќајот, не само поради возраста и бројноста, туку и во улога на пешаци, велосипедисти, возачи на патнички моторни возила, на трактори и друга работна механизација, особено во летниот период, нивниот живот е во постојана опасност. Според статистичките показатели, пензионерите како категорија се едни од најчестите жртви во сообраќајот. Од тие причини, потребно е значително поголемо внимание да ѝ се посвети на оваа категорија учесници, пред сè во однос на континуирано образование и запознавање со сообраќајните правила и прописи, а со тоа и избегнување на сообраќајните незгоди. Ова е општата констатација од заедничката средба на претставниците на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата на град Охрид и раководството на ЗП-Охрид и Дебрца, а во присуство и на полициски службеници од Охридската полициска станица за безбедност во патниот сообраќај и локалната самоуправа.

Степенот на безбедноста кај пензионерите и повозрасните лица како ранлива категорија учесници во сообраќајот мора да се подигне на повисоко ниво - рече новиот претседател на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот, Стефан Димоски, кој најави дека во нивната активност задолжително ќе бидат вклучени и пензионерите од охридското здружение.

Претседателот на ЗП-Охрид и Дебрца, Ѓорѓи Трпчески, изрази благодарност што ваква средба со пензионерите се иницира од Општин-



скиот совет за безбедност во сообраќајот. Според него, сугестиите и мислењата на пензионерите треба да бидат релевантни за подобрување на безбедноста и безбедносната култура кај пензионерите. Притоа, Трпчески посочи и одредени искуства и предлози за намалување на ризиците од сообраќајни незгоди кои им го загрозуваат животот на пензионерите.

Претставниците на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот и ЗП-Охрид и Дебрца се договориле низ повеќе форми на соработка и заеднички средби да соработуваат на овој план, со цел најстарите жители да бидат заштитени.

Факт е дека возрасните граѓани имаат намалени психофизички особини, но тие се многу повнимателни од одредени млади учесници во сообраќајот. Сообраќајната култура и почитувањето на сообраќајните правила и прописи кај пензионерите и старите лица е добра, бидејќи на тоа ги научил животот, но се разбира дека секогаш може и треба да биде подобро, а тоа, впрочем, важи за сите генерации учесници во сообраќајот.

К.Спасески

ЗП-ПРИЛЕП Секоја планина има своја душа

Стеван Тодороски одамна е пензионер. Покрај активностите во здружението, другарува и со планините и има најдолг планинарски стаж. Иако има скоро 90 години, не се откажува од планинарење, ниту на снег зиме, ниту на „пеколни жештини“ лете. Дури вози и велосипед и обработува бавча.

Тодороски ја обиколил цела Македонија по планини. Од првото кинисување на Козјак во 1948 година, за него не постои непроодна планина. Нема планина каде што не бил. На Кожув, на врвот Солунска глава на Јакупица, на Китка, на височините на Галичица. Неколку пати го освоил и Кораб, воодушевувајќи се на погледот од највисокиот врв со 2.764 метри надморска височина. На последниот поход бил со колегите на манастирскиот комплекс Метеори во Грција. Жали што не се искачил и на Олимп, но повредата на колкот не му давала, а не годините.

- Планината ми го продолжува животот. Ми дава сила, енергија, здравје, можеби затоа и направив 90. Релаксација е, дишеш чист воздух, а движењето ме одржува - кажува најстариот прилепски планинар Тодороски.

Ги знае сите височини и падини. И скратени патеки. И каде е полесно, и каде има што да се види. Особено убаво се чувствува кога се качува по планините во југозападна Македонија. А Михајлово му е при срце. Ја сака и шумата.

- Секоја планина има своја убавина и своја душа. И на Кајмакчалан има што да видиш. Природа, убавина. Милина е кога ќе видиш бујна планина со шума. Чист воздух да си изнадишеш и природа да се изнагледаш. Дружењето е многу важно. Сè ќе слушнеш - и арно и лошо. Времето врви, а и нешто ново ќе научиш - додава искусниот планинар, кој се радува што најпосле и ќерката, откако е во пензија, изразува желба да ја води на планина.

- Пред 2-3 години, пред да влезам во автобус, паднав и го скршив колкот. Тоа ми ги намали способностите. Сега на овие години немам толку кондиција и снага. Подзастанувам во групата и се договарам




каде да се чекаме. Ама не се откажувам. Ми помага и бастунот. Дури ме држат нозете ќе одам по планините - вели Тодороски. Тој не негира дека му е понапорно по повредата на колкот, но силната волја за уште една авантура и средба со планините не згаснува.

К.Ристески

Пензионерот Илија Петровски твори за децата

Тетовскиот пензионер Илија Петровски, на љубителите на детската поезија, на најмладата популација ѝ се претставува со уште една збирка „Радосно детство“. Збирката содржи 60 песни распоредени во шест поглавја: „Радосно детство“, „Во пролет и лето поубав е светот“, „Во есен и зима - радост има“, „Во светот на животните и птиците“, „Родољубиви песни“ и „Спомени од Кривени“. Издавачи на оваа убава книга посветена на најмладите читатели се центарот за култура „Иљо Антевски-Смоќ“ и литературниот клуб „Кирил Пејчиновиќ“ од Тетово.



Инаку, пензионерот Илија Петровски во Тетово е познат како автор на детска поезија, а се занимава и со енигматика. За своите поетски творби добил неколку награди, а песната „Порака“ била откупена на манифестацијата „Гоцеви денови“ во 1990 година.

Покрај последната поетска збирка „Радосно детство“, издадени му се и збирките „Децата сонуваат убавина“ (2006), „Топлината на детското срце“ (2007), „Да растеме срејќно“ (2008), „Стихови распеани за деца на смеани“ (2009), „Богатството на природата“ (2010), „За сите деца“ (2011), „Детство - убавина“ (2012) и „Дечиња - бисерчиња“ (2013).

Илија Петровски и неговите книги претставуваат траен мост што ги поврзува најмладите и најстарите.

Г.Ефтоски